


## БРИШЕЊЕ НА КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ

[www.zegin.com.mk](http://www.zegin.com.mk)


Во продолжение е детално опишана постапката за deregистрација на (претходно регистрирани) корисници, односно бришење на кориснички профил на веб-страната <https://www.zegin.com.mk/>.

### Креирање на налог за бришење на кориснички профил:


За успешно спроведување на постапката, корисникот треба да е најавен на веб-страната <https://www.zegin.com.mk/>. Deregистрација започнувате со клик на копчето со корисничкото име во горниот десен агол на екранот.



Веднаш под копчето со корисничкото име се отвора ново копче „Мојата сметка“ кое треба да се кликне.



На новата страна која се отвора, треба да се одбере опцијата „Промени“.



Се отвора формулар за управување со промени на корисничкиот профил, на кој во долниот десен агол е поставено копче „Избриши го мојот профил“ кое треба да се кликне.

**МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ**

Услугата за [достава](#) е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар grp25622 ▾

**ZEGIN**  
ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

Најди производ

[Омилени производи](#) [Кошничка](#)

[Производи](#) [За нас](#) ▾ [Блог](#) [Магазин](#) [Новости и настани](#) [Аптеки](#) [Лојална картичка](#) [Контакт](#) [Акции](#) ▾

grp25622 [Насловна](#) > [grp25622](#)

[Преглед](#) [Податоци за достава](#) [Промени](#) [Омилени производи](#)

**Тековна лозинка**

Потребно е доколку сакате да направите промена на *E-mail* или *Лозинка*. [Побарај нова лозинка](#)

**Email \***

Вашата e-mail адреса ќе остане приватна и нема да биде прикажана на веб страната. Оваа e-mail адреса ќе ја користите за најава на нашиот e-shop и на неа ќе добивате известувања поврзани со вашите активности на страната

**Корисничко име \***

Дозволено е користење на специјални карактери како, празно место, точка (.), цртичка (-), апостроф ('), долна црта (\_), како и знакот @

**Лозинка**

**Потврди лозинка**

Лозинката се совпаѓа:  
За да ја промените тековната лозинка, внесете ја новата лозинка во двете полиња

Лозинката мора да содржи најмалку 8 карактери  
Лозинката мора да содржи барем една голема буква, бројка и еден специјален карактер

**Број на лојална картичка**



Тука треба да го напишете бројот на Вашата лојална картичка за да Ви се пресметуваат бисери (се пишуваат само бројките без заградите). Подетално за лојалната картичка може да прочитате на [следниот линк](#).

За извршување на налогот за бришење на корисничкиот профил се бара уште една потврда со кликање на копчето „Избриши го мојот профил“.

**МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ** gpp25622 ▾

Услугата за **достава** е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар


**ZEGIN**  
ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

Најди производ  **Барај**  

Производи За нас ▾ Блог Магазин Новости и настани Аптеки Лојална картичка Контакт Акции ▾

Дали навистина сакате да го избришете Вашиот кориснички профил? Насловна » gpp25622

Со клик на копчето "Избриши го мојот профил", ќе Ви испратиме линк за потврда на Вашата e-mail адреса. Доколку го потврдите бришењето на профилот со клик на линкот, Вашиот кориснички профил ќе биде отстранет и сите Ваши податоци ќе бидат избришани. Оваа постапка не може да се врати назад

 **Избриши го мојот профил** **Откажи**

За кратко време пристигнува е-маил порака на е-маил адресата која е внесена во корисничкиот профил.

## InBox

From	Subject
<b>ZEGIN Online</b> <zeginonline@zegin.com.mk>	<b>Барање за бришење на кориснички профил гпп25622 на ZEGIN Online</b>

За продолжување на процесот на deregistracija, e-mail пораката треба да се отвори и да се кликне назначениот линк за бришење на корисничкиот профил на корисникот.

Почитувана/и gpp25622,

Направено е барање за бришење на Вашиот кориснички профил на ZEGIN Online.

За да го потврдите бришењето на Вашиот профил, Ве молиме кликнете на следниот линк:

<https://www.zegin.com.mk/mk/user/1841/cancel/confirm/1643296625/FpkPV-4...>



НАПОМЕНА: Бришењето на кориснички профил е неповратен процес.

Овој линк има важност од еден ден. Доколку не го искористите, Вашиот кориснички профил нема да биде избришан.

Вашите лични податоци ќе бидат употребени за да може да одговориме на Вашите прашања, барања, предлози. За дополнителни информации како ги употребуваме и заштитуваме Вашите лични податоци проверете ја нашата [Политика на приватност](#)

Со почит,  
Тимот на ZEGIN Online

Линкот го води корисникот кон страна со потврда дека ажурирањето е извршено и дека неговиот кориснички профил е избришан.

МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за [достава](#) е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар

Мојата сметка ▾

**ZEGIN**  
ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

Најди производ

Барај

Корзина

Производи

За нас ▾

Блог

Магазин

Новости и настани

Аптеки

Лојална картичка

Контакт

Акции ▾

✓ Испратена е порака на вашата email адреса за потврда на бришењето на вашиот кориснички профил.

Ажурирањето е извршено.

корисничкиот профил gpp25622 е избришан

Дополнително, пристигнува е-маил порака на е-маил адресата на корисникот со потврда дека неговиот профил на ZEGIN Online е избришан.

## InBox

From	Subject
<b>ZEGIN Online</b> <zeginonline@zegin.com.mk>	<b>Потврда за избришан кориснички профил на ZEGIN Online</b>

gpp25622,

Почитувани, Вашиот кориснички профил на ZEGIN Online е избришан.

Вашиите лични податоци се употребуваа за да одговориме на Вашите прашања, барања, предлози. За дополнителни информации како ги употребувавме и заштитувавме Вашиите лични податоци проверете ја нашата [Политика на приватност](#)

Со почит,  
Тимот на ZEGIN Online

Доколку корисникот при регистрацијата има дадено Согласност за добивање персонализирани маркетинг понуди, промоции, newsletter преку е-маил, СМС, вибер, а по бришењето на профилот сака да ја повлече оваа согласност, треба да го исконтактира Офицерот за заштита на лични податоци, Марија Пешевска-Станишиќ на следниот е-mail [marija.stanistic@zegin.com.mk](mailto:marija.stanistic@zegin.com.mk) и/или на телефонскиот број 02/3241-677, согласно постапката/контакт информациите наведени во [Политиката за приватност](#).